

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ  
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ**

<b>1. Назив на предлогот:</b> Предлог на Закон за вештачење		<b>2. Министерство / орган на државна управа:</b> Министерството за правда		
<b>3. Цел на предлогот:</b> Утврдување на предлог на Закон		<b>4. Вид на предлог:</b> Предлог на Закон		
<b>5. Контакт лице и звање:</b> Букурије Ајдини, помошник раководител на Сектор правосудство		<b>6. Контакт тел./факс или е-пошта:</b> 3106-592 bajdini@mjustice.gov.mk		
<b>7. Активност:</b>				
<b>8. Вид на барање:</b>		(да) Регулатива во врска со ЕУ	(/) Нова Програма	(/) Прераспределба (на средства) помеѓу две прорами
		(/) Друга нова регулатива	(/) Зголемување/намалување На постоечка програма	(/) Спојување на две или повеќе програми
<b>Цел на барањето / предложената активност:</b> Предлог на Закон за вештачење				
<b>9. Врска со владината програма:</b>				
/				
<b>10. Фискални импликации:</b>		(илјада денари)		
		<b>Втора 2010 год.</b>	<b>Трета 2011 год.</b>	<b>Четврта год.</b>
	<b>Тековна год.</b>	/	/	/
А. Вкупни трошоци за предлогот				
Плати		/	/	/
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
В. Одобрени средства за предлогот				
Плати		/	/	/
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
С. Промена (разлика) од одобрените средства (Б-А)		/	/	/
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
Д. Расположиви средства од прелевање (од други активности или програми во органот)		/	/	/
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
Е. Нето импликации на средствата на органот (Ц-Д)		/	/	/
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
Ф. Зголемување / намалување на приходите		/	/	/

G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците  Извор: _____	/	/	/	/
13. Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот	/	/	/	/
14. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г)	/			
15. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или н надвир од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, дајте образложение.	/			
16. Датум на завршување на проценката	/			
17. Датум на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:	/			
18. Датум на добивање на одговор од Министерството за финансии:	/			
19. Измени побарани од Министерството за финансии:	/			
20. Одговор на министерството-предлагач:	/			
21. Одговор од Министерството за финансии:	/			
22. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог:	/			
<b>23. Одобрено/Датум:</b> _____, 2010 Потпис на државен секретар или директор на орган				
		Михајло Маневски Потпис на министерот		2010 Ден / месец / год.
		_____ Ден / месец / год.		_____ Ден / месец / год.